

До:

Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Велес

ул. „Нада Бутникошарева“, бр.3, Велес

Република Северна Македонија
Јавна установа Меѓуопштински
центар за социјална работа-Велес
(имател на информацијата)

Примено:	24.08.2021	Прилог:	Вредност:
Орг. Единица:	Бр.:		
2101	1332		

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Бараните информации произлегуваат согласно обврските предвидени за Центарот за социјална работа, со Законот за правда за децата како и со Оперативниот план за спроведување на националната стратегија за превенција на детско престапништво за периодот 2018, 2019 и 2020 година, од Националната стратегија за превенција на детско престапништво Дополнително, согласно со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имател на овие информации е Центарот за социјална работа.

Ве молиме да ни ги доставите следниве документи и информации:

1. Колку средства се побарани со буџетските барања од Буџетот за помош и заштита за деца во конфликт со законот, деца жртви и деца во контакт со законот, согласно со Законот за правда за децата за 2018, 2019 и 2020 година, одделно по години? ✓
2. Колку средства се добиени од Буџетот за помош и заштита за деца во конфликт со законот, деца жртви и деца во контакт со законот, согласно со Законот за правда за децата за 2018, 2019 и 2020 година, одделно по години? Од која потставка се потрошени овие средства? ✓
3. Колку средства се потрошени (реализирани) за помош и заштита за деца во конфликт со законот, деца жртви и деца во контакт со законот, согласно со Законот за правда за децата за 2018, 2019 и 2020 година, одделно по години? Од која потставка се потрошени овие средства? ✓
4. Колку средства се побарани со буџетските барања од Буџетот за работа на стручен тим на Центарот за деца во конфликт со законот, деца жртви и деца во контакт со законот согласно со Законот за правда за децата за 2018, 2019 и 2020 година, одделно по години? ✓
5. Колку средства се добиени од Буџетот за работа на стручен тим на Центарот за деца во конфликт со законот, деца жртви и деца во контакт со законот согласно со Законот за правда за децата за 2018, 2019 и 2020 година, одделно по години? ✓
6. Колку средства се потрошени (реализирани) средства за работа на стручен тим на Центарот за деца во конфликт со законот, деца жртви и деца во контакт со законот согласно со Законот за правда за децата за 2018, 2019 и 2020 година, одделно по години? Од која потставка се потрошени овие средства? ✓
7. Колку средства се побарани со буџетските барања од Буџетот за уредување на посебни простории за работа со деца во конфликт со законот, деца жртви и деца во контакт со законот согласно со Стандардите за уредување на посебни простории од